

## CIP Програма на ЕУ за поддршка на конкурентноста и иновациите

CIP програмата [www.ec.europa.eu/cip](http://www.ec.europa.eu/cip) е наменета за малите и средни претпријатија. Таа финансиски поддржува иновативни активности, вклучувајќи еко-иновации и обезбедува пристап до финансии и поддршка на бизнис-секторот во регионот. Оваа програма особено поддржува имплементација на информациска и комуникациска технологија и помага за развој на информатичкото општество. Исто така, промовира користење на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност. Програмата трае до 2013 година, а вкупниот буџет за периодот 2007-2013 изнесува 3621 млн. Евра.

CIP програмата е составена од три регионални програми:

Програма за претприемништво и иновации (EIP)

Програма за поддршка на информатички и комуникациски програми (ICT)

Програма за интелигентна енергија (IEE)

**ЕДИФ Фондот** Enterprise Development and Innovation Facility е финансиски инструмент кои се имплементирани преку Европскиот Инвестиционен Фонд (EIF), а покриваат различни потреби, во зависност од степенот на развој на малите бизниси.

### **Поддршка за иновативни претпријатија со висок раст (GIF)**

Претпријатието кое сака да конкурира треба да контактира со фондовите кои имаат потпишано договор со EIF. Листата на фондови е достапна преку web-сајтот на CIP ([ec.europa.eu/cip](http://ec.europa.eu/cip) - пристап до финансии (Access to Finance)). Фондовите донесуваат инвестициони одлуки врз база на комерцијални критериуми.

### **Гаранции: (SMEG)**

Оваа програма обезбедува кредитни гаранции за поттикнување на банките при давање кредити на малите и средни претпријатија, вклучувајќи микрокредити и средно финансирање преку намалување на банкарскиот ризик.

Претпријатието кое сака да конкурира треба да контактира со фондовите кои имаат потпишано договор со EIF.

### **Кој има право да конкурира?**

За да проверите дали имате право да конкурирате, треба да ги исполните условите кои се дефинирани во CIP програмата од страна на Европската Комисија. Имено:

1. Претпријатие со помалку од 250 вработени
2. Обрт помал од 50 млн. Евра или тековен биланс помал од 43 млн. Евра
3. Бизнисот на претпријатието да се смета за мало или средно претпријатие според ЕУ регулативите, кои се достапни на web-сајтот:

[http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme\\_definition/sme\\_user\\_guide\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf)